

ИНВЕСТИЦИИ

"Русија има слободни пари кои сака да ги вложи надвор, во САД, Западноевропските земји. Зошто не и во Македонија", се прашува Солоцински, кој потенцира дека Русија има 320 илјади милијарди долари златни резерви.

Тие пари не сакаат веднаш да ги инвестираат во Русија, за да не ја поттикнат инфлацијата, која лошо би се одразила на нивната економија. Солоцински заклучува дека парите одат таму каде што лесно се "оплодуваат".

Македонските влади постојано бркаат странски инвестиции, а тие никако да стигнат во нашата земја или се во многу мал обем. Зошто кај соседите секоја година странските инвестиции се зголемуваат, а кај нас се намалуваат? На ова интересно прашање никако да добиеме одговор од нашите политичари, бидејќи постојано наоѓаат причина да се одбранат за лошите резултати на ова поле.

Покрај западните земји, последните неколку години, Русија се јавува како голем инвеститор во светската економија. Примерот со Велика Британија е премногу очигледен, но не се за потценување вложувањата и во нашето соседство. Големите руски "тајкуни" ги користат британските даночни олеснувања за инвестирање, со што оваа земја станува нивно прибежиште. Не ги потценуваат ниту во САД. Секако, најочигледен е примерот со Роман Абрамович, кој со фудбалскиот клуб "Челзи" ја креира Англија на нозе, а при тоа "Калинката" станува заштитен знак на навивачите на спомнатиот Клуб, што гледано од друг аспект значи и наметнување на руската култура и традиција. Со наведениот пример, прашањето е - зошто рускиот капитал ја заобиколува Македонија?! Иако помпезно беше најавено влегувањето на светската компанија "Лукоил", до денеска од 50 милионската доларска инвестиција имаме само една функционална бензинска пумпа и две во изградба, едната на Стража другата во Битола.

МАКЕДОНИЈА МЕЃУ ИСТОКОТ И РУСКИТЕ МИЛИЈАРДЕРИ А НИЕ СЕ ПЛАШИМЕ ОД

Малиновски добро почна со "Бучим", напат е истото да го стори и со "Саса", најавувајќи дека е заинтересиран да ја купи и велешката Топилница. Но, и тука има недоречености. Или пак, што е тоа што Црна Гора нуди повеќе од Македонија, за да таму руските бизнисмени инвестираат 2 (две) милијарди долари?!

БИРОКРАТИЈАТА ГИ ИЗЛУДУВА БИЗНИСМЕНИТЕ

Рускиот амбасадор во нашава држава, Владимир Димитриевич Солоцински, вели дека Русија во Црна Гора ги вложила парите во индустријата и во туризмот. Солоцински сака истата приказна да се случи и во Македонија, нагласувајќи дека државата треба да создаде поволна клима за инвеститорите, за да не се повтори случајот како со светската компанија "Лукоил", која поради бирократскиот однос на админи-

страцијата и човечката лакомост не може да ја реализира 50 милионската инвестиција, при што Русите најавуваат можна преселба на капиталот во Албанија.

Ако во Црна Гора се вложени големи две милијарди долари, податокот за Србија е фрапантен. За овие неколку години руските компании кај северниот сосед инвестирале од 10 до 12 милијарди долари.

"Русија има слободни пари кои сака да ги вложи надвор, во САД, Западноевропските земји. Зошто не и во Македонија", се прашува Солоцински, кој потенцира дека Русија има 320 илјади милијарди долари златни резерви. Тие пари не сакаат веднаш да ги инвестираат во Русија, за да не ја поттикнат инфлацијата, која лошо би се одразила на нивната економија. Солоцински заклучува дека парите одат таму каде што лесно се "оплодуваат".

Директорот на "Лукоил" во Македонија, Андреј Куку, вели дека кај нас работа која може да се заврши за една го-



ХРВАТИТЕ ЈА СОБИРААТ РУСКАТА ЕЛИТА

Дмитри Железњак, претприемач од Русија, бара локација на јадранскиот брег во Хрватска, да изгради хотелски комплекс од висока категорија со шест ѕвездички. Инвестицијата тежи 300 милиони евра.

Еден од петте најбогати Руси и 44-ти во светот, Виктор Векселберг, за шестмесечно користење на вилата "Шехерезада" во Дубровник ќе плати 1,5 милион евра, или по 8.500 евра на ден. Гости на Векселберг ќе му бидат најбогатиот Русин, Роман Абрамович, градоначалникот на Москва, Лушков, неговата колешка од Санкт Петербург, Валентина Матвиненко, а се очекува да помине и претседателот на Руската Федерација, Владимир Путин.

Векселберг сака да гради спортска сала, додека градските власти му нудат проект за изградба на поливалентни конгресно-спорти сали во Госпино Поле. Покрај ова, тој сака да гради и луксузен ресторан.



Пишува: Венцо ДОНЕВ

И СЕ РАСПОСЛАА КАЈ СОСЕДИТЕ, НИВНИТЕ ПАРИ

дина се одложува за неколку години, посочувајќи дека првата бензинска пумпа е изградена во мај минатата година, додека со работа почнала неколку месеци подоцна. Тој нагласи дека неговата компанија ги плаќа сите даноци кон државата и дека на пазарот нудат најквалитетни бензини. Куку потенцира дека "Лукоил" е локомотива за другите руски компании, кои сакаат да инвестираат во Македонија, но дека треба државата да се потруди да овозможи услови за инвестирање.

Амбасадорот Солоцински посочи примери на Балканот каде што инвестираат руските фирми, како во Турција, Грција, Црна Гора. Тој смета дека руските компании можат да инвестираат во нашата земја во енергетиката, нагласувајќи дека така нема да имаме проблеми со електричната енергија, но таа ќе биде и поефтина, при што гарантира константно снабдување со гас. Тие се заинтересирани да влезат во ТЕЦ "Неготино". Како дел од тие залагања е најавата за изградба на гасна централа во Скопје меѓу Топлификација и руската групација "Синтез" во висина од 150 милиона евра. Солоцински не ја исклучува можноста гасоводот од Грција да се насочи и кон Македонија. Покрај инвестициите во енергетиката, за што се предвидени околу 500 милиона евра на потегот Босна и Херцеговина-Србија-Македонија, од нас зависи колку од тие пари ќе завршат за наши проекти. Русите се заинтересирани да инвестираат и во туризмот, а со тоа и во авиосообраќајот, за да инвестицијата биде економски оправдана.

ИМА НАДЕЖ

Дали и Владата на Груевски ќе бега од руските инвеститори, останува да видиме, како и досегашните влади кои си наоѓаа различни изговори. Најчесто употребувано оправдување беше дека ѝ налагале западните сојузници, мислејќи на Американците, да не ги примаат руските инвестиции. Наведените ставови не држат, бидејќи Бугарија, Унгарија и Словенија се членки и на ЕУ и на НАТО, потоа Турција на НАТО, а за Велика Британија и да не зборуваме, или пак за Грција, затоа што во овие земји, руските пари се сè поприсутни. На пример, во Грција - Националната грчка банка, Алфа банка, Хеленик петролеум, се со руски капитал, кој е и доминантен во некои од нив. Кога на ова ќе се додаде потпишаната спогодба за изградба на нафтоводот Бургас-Александруполис, испаѓа дека само ние гледаме слепо на некои работи.

Солоцински рече дека имале контакти со вицепремиерот Зоран Ставревски, при што било кажано дека Владата е подготвена да ги олесни работите. Можеби решавањето на долгогодишниот проблем со клириншкиот долг на Русија кон Македонија од 60 милиони долари, е добар знак за почеток на поинтензивни односи на економски план. Ставревски во Москва потпиша договор, со кој е предвидено, Русите, за наведената сума да го градат гасоводниот прстен во Македонија.

Русите ни забележуваат дека нашите производи не ги пласираме директно на рускиот пазар, туку одиме преку посредници. Со влегувањето на Русија во Светската трговска организација ќе се укинат царините за македонските производи. Засега, најпривилегирана држава во трговските односи со Русија е Србија, која речиси и не плаќа никакви влезни давачки. Како проблем се наведува транспортот. Ако имаме директна железничка врска, тогаш превозот би бил поефтин за 30 отсто. "Алкалоид" и "Адинг" можат да се пофалат со добри бизнис остварувања на овој пазар, додека градежните компании го изгубија овој атрактивен пазар поради немањето банкарски гаранции.

Русите ќе го избришат виното од картата на алкохолни пијалаци. Ова значи дека широко ни се отвораат вратите за извоз на овој стратешки производ, со кој секоја година имаме изразени проблеми, а каде што моментно грузиското и чилеанското вино добро котираат.

ДА ИЗВЛЕЧЕМО ПОУКА

Се смета дека кај нас туризмот може да биде добитна гранка, но за тоа треба да се има концепт. Грците откако ја промашија минатогодишната туристичка сезона, годинава се сконцентрираа на руските туристи. Тие вложија огромни суми за да ова лето ги доведат Русите на егејскиот брег. Додека Црна Гора за да се промовира во светската туристичка дестинација, им плати 2,6 милиона долари на легендарните Ролинг Стонси, за во јули да направат концерт на Јаз кај Будва. Неофицијално, се коментира дека во оваа промоција има руски пари.

Се чини дека ние не го користиме потенцијалот на Охрид како лулка на православието. Според анализите на експертите, ние треба да се свртиме кон пазарите на Русија и Украина и да ја продаваме приказната за библиската земја и за балканскиот Ерусалим. Затоа во Охрид мора да им се овозможи на богатшите од Исток да изградат елитни хотели, за да може приказната да почне од некаде.

Се надеваме дека повторно нема да бараме оправдувања за невлегувањето на рускиот капитал, поради притисок од Запад, кој ги шири рацете за да го прибере кај себе. Колку за потсетување, "Лукоил" има 500 бензински пумпи во САД, 2.000 во Европа и 186 во Србија. За другите компании да не зборуваме.

